

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на точка 5 од Програмата за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 година („Службен гласник на Град Скопје” број 4/22) и Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција за надоместување на дел од трошоците на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за чистење на оџаци за 2022 година („Службен гласник на Град Скопје” број 4/22), а во врска со член 4 од Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 година, бр.6958/1 од 16.06.2022 година, Градот Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 година

1. Опис на Јавниот повик

1.1. Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува Градот Скопје, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на објектите кои не се приклучени на централно греење, пред се, заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки, како и нередовно чистење и одржување на оџациите.

Мерката има цел да постигне краткорочни и некои подолгорочни ефекти:

- Постигнување на подобро согорување;
- Намалување на штетните отпадни гасови;
- Намалување на саѓите;
- Заштита од пожари;
- Намалување на трошоците за затоплување;
- Заштита на животната средина и природата, и
- Подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оџациите.

1.2. Финансиските средства за надоместување на дел од трошоците направени за чистење на оџаци се во нето износ најмногу до 1.200,00 денари по домаќинство. Персоналниот данок на доход е на товар на Град Скопје.

1.3. На Јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на домаќинствата на граѓаните за чистење на оџаци може да учествуваат граѓани чие живеалиште е на подрачјето на Град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај).

1.4. Јавниот повик ќе трае од денот на објавување вклучувајќи ги реализираните активности за чистење оџаци од 01.01.2022 година заклучно со 30.11.2022 година, односно до искористување на средствата предвидени за оваа намена со Буџетот на Град Скопје за 2022 година.

1.5. Јавниот повик е објавен на web страната на Град Скопје (www.skopje.gov.mk), во печатени медиуми (и тоа во најмалку еден дневен весник на македонски јазик и во еден дневен весник на албански јазик) и електронски медиуми.

2. Услови за учество на Јавниот повик:

2.1. Барателот потребно е да ги исполни следниве услови согласно Програмата за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 година („Службен гласник на Град Скопје” број 4/22):

- Да е жител на подрачјето на град Скопје (општините во градот: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај);
- Адресата на реализираното чистење да се совпаѓа со адресата од важечка лична карта на барателот дадена при пополнување на електронската апликација на интернет страницата на Град Скопје ;
- Чистењето на оџакот да е извршено од стручно лице вработено во фирма што е регистрирана со шифра на дејност 81.22 согласно со Националната класификација на дејност;
- Објектот каде што ќе биде чистен оџакот да не е во фаза на градба;
- Да поседува оригинална фискална сметка за извршено чистење на оџакот со датум од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на средствата од буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2022 година;
- Да поседува оригинална потврда издадена од оџачар за извршено чистење на оџак со датум од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на средствата од буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2022 година.

3. Начин на пријавување на Јавниот повик

3.1. Право на учество на овој Јавен повик имаат граѓаните чие живеалиште е лоцирано на подрачјето на град Скопје (во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај) , кои ќе го исчистат оџакот на своето живеалиште и ќе поднесат барање во електронска форма објавена на web страната на Град Скопје(www.skopje.gov.mk или директно на линкот <https://uslugi.skopje.gov.mk>) за искористување на правото за надоместок.

3.2. За надоместување на дел од трошоците за чистење на оџакот и докажување дека критериумите за учество се исполнети, барателот е должен да ја поднесе електронски преку интернет страницата на Град Скопје www.skopje.gov.mk или директно на линкот <https://uslugi.skopje.gov.mk> следната документација:

- Пополнување на апликацијата за субвенција за чистење на оџаци со личните податоци ќе биде електронски достапно преку: интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk или директно на линкот <https://uslugi.skopje.gov.mk>;
- Доказ за лична сметка: со прикачување на скенирана лична трансакциска сметка на име на барателот;
- Прикачена скенирана оригинал фискална сметка за извршено чистење на оџакот;
- Прикачена скенирана оригинал потврда од оџачар за извршено чистење на оџакот.

3.3. Потврда за извршено чистење на оџакот треба да биде издадена на барателот и истата да се совпаѓа со адресата на живеење (согласно прикачената изјава).

3.4. Само едно лице од домаќинството може да поднесе барање за добивање надоместок.

3.5. Пополнување на барањето за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците за чистење на оџак со личните податоци ќе биде електронски достапно преку интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk или директно на линкот <https://uslugi.skopje.gov.mk>

4. Начин на остварување на правото на надоместок

4.1. За утврдување на исполнувањето на условите од точка 2 на Јавниот повик, Градоначалникот на Град Скопје формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 годин, составена од 7 члена (во натамошен текст: Комисија).”

4.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата носи Решение за усвојување на барањето и надоместување на дел од трошоците направени при чистење на оџаци за барателите кои ги исполниле условите од точка 2 на овој Јавен повик.

4.3. Во случај да не се усвоидоставеното барање, поради доставување на нецелосна или неуредна документација, или доколку барателот не ги исполнува условите од точка 2 на Јавниот повик. Град Скопје со известување ќе го извести барателот, за причините поради кои барањето не е усвоено.

Бр. _____

Градоначалник на Град Скопје

С К О П Ј Е